



Академијата за банкарство и информатичка технологија - АБИТ,
објавува

КОНКУРС

За запишување на слушатели во учебната 2021/2022 на стручни специјализации во школите - финансии, банкарство и ИТ

Врз основа на Статутот, Правилникот за условите и критериумите за запишување на стручни специјализации (обуки) за доквалификација и преквалификација на Академијата за банкарство и информатичка технологија – АБИТ, како и Член 141 и 142 од Законот за високо образование, во кооптација со Високообразовната германска установа – ХАЈДЕЛБЕРГ Институт за Бизнис и Менаџмент Скопје, Управата на АБИТ во кооптација со УО (Деканската Управа) на седницата одржана на 04.08.2021 год. за определување на слушатели за запишување во 2021/22 година, го определи следниот број:

Оддел: Школа за финансии (School of Finance)

Насока	Број на слушатели	Времетраење на специјализациите	Цена на специјализациите
Certified Accounting Specialist (Heidelberg program)	14	до една година	од 41.956 МКД до 53.680 МКД (за студии во Скопје)
Certified Controller (IGC quality standards - German diploma)	14	до една година	
Certified Portfolio Manager (со Комисија за хартии од вредност на РСМ)	12	до една година	53.680 МКД
Вкупно	40		

Оддел: Школа за банкарство (School of Banking)

Насока	Број на слушатели	Времетраење на специјализациите	Цена на специјализациите
Certified Risk Manager & Credit Analyst	12	до една година	83.290 МКД
Certified Branch Manager	12	до една година	
Certified Compliance Specialist	12	до една година	
Certified Trade Finance Specialist	12	до една година	
Certification in Banking Supervisory Standards (со НБРСМ)	12	до една година	59.230 МКД
Вкупно	60		

Оддел: Школа за ИТ (School of IT)

Насока	Број на слушатели	Времетраење на специјализациите	Цена на специјализациите
Certified Project Manager (WF & AG)	15	до една година	41.950 МКД
Certification In Business Intelligence & Big Data (CBI & BD)	15	до четири месеци	29.620 МКД
Certified Graphic Designer	15	до една година	154.250 МКД
Certified Full-Stack Web Developer	20	до една и пол година	178.930 МКД
Certified Mobile App Developer	15	до една година	154.250 МКД
Certified Master In Digital Marketing	20	до една година	96.250 МКД
Вкупно	100		

Документи за пријавување и запишување:

- Пријава за запишување (електронски на www.abit.edu.mk)
- Диплома за завршено средно образование, прв или втор циклус на студии (копија во електронска форма)

Услови и критериуми на запишување:

Право на запишување на специјализациите имаат кандидати со најмалку завршено четиригодишно средно образование.

Имено, секој апликант ќе помине низ кратко интервју (online или во канцелариите на АБИТ). Тоа, ќе се одвива после пополнување на ПРИЈАВА за запишување, која, може да се најде при избор на соодветната програма на: www.abit.edu.mk; или да се достават податоци за кандидатот, на следниов e-mail: info@abit.edu.mk

На крајот на специјализацијата слушателите се стекнуваат следните можности:

1. 32 бодови / ECVET- European Credit points for Vocational Education and Training (Европски кредит поени за стручно образование и наука или КПУ - континуирано професионално усовршување бодови) согласно Европската рамка за квалификации на годишно ниво;
2. Специјалистички сертификат за завршено неформално стручно едногодишно образование согласно European Quality Assurance for Vocational Education and Training (EQAVET) – Обезбедување Европски квалитет за стручно образование и наука.
3. Трансферни ЕКТС (кредити) за студиските програми на германска научна установа – ПНУ ХАЈДЕЛБЕРГ Институт за Бизнис и Менаџмент Скопје.
4. Германска диплома за завршени стручни специјалистички обуки издадена од ПНУ ХАЈДЕЛБЕРГ Институт за Бизнис и Менаџмент Скопје.
5. Тутор за поддршка во професијата во периодот после завршување на програмата.

Рокови за пријавување и запишување:

	I уписан рок	II уписан рок
Пријавување на кандидатите	01.09 до 30.09.2021	01.02 до 28.02.2022

Кандидатите, треба да ги достават сите документи за пријавување и запишување во електронска форма на info@abit.edu.mk или во просториите на Академијата за банкарство и информатичка технологија | АБИТ, на адреса:

Ул. „Орце Николов“ бр.75, 1000 Скопје

Заинтересираните кандидати можат да добијат информации за упис на следните броеви:

+389 70 355 656; +389 2 3 125 500; или на веб страната: www.abit.edu.mk

Наставата ќе се изведува 100% online (преку Zoom app.) во 2021 или во 2022 г. во просториите на АБИТ / кампусот на Хајделберг во Скопје.

Напомена: стручните специјализации на АБИТ се дел од академските магистерски студии (МБА) за стекнување на називот „Магистер на науки“ на германската висообразовна установа ПНУ ХАЈДЕЛБЕРГ Институт за Бизнис и Менаџмент Скопје. Оттука, слушателите кои ќе се определат за академски студии МБА, понатаму, ќе им бидат трансферирани сите кредити (ЕКТС) претходно стекнати од специјализациите, како и пребиени уплатените парични средства во функција на школарината за МБА студиите.

ПНУ Институт за Бизнис и Менаџмент Хајделберг Скопје
Претседател на УО
проф. д-р Улрих Зеител,



Академија за банкарство и информатичка технологија - АБИТ
Извршен директор
проф. д-р Синиша Наумоски

